

За медицинска помош веднаш

Јавете се на **000** или одете во најблиското болничко одделение за итни интервенции

Преведување и толкување

Ве молиме јавете се на 131 450 и побарајте да ве поврзат со 1800 360 000. Тоа е бесплатна услуга.

Попречен говор или слух

Ние прифаќаме ТTY и повици преку Одделот за помош на Националната служба за пренос на 1800 555 660

Споделете ги вашите коментари

Ние ги цениме вашите коментари
Електронска пошта - advice@pcas.org.au

www.pcas.org.au

1800 360 000

Од 7 наутро до 10 навечер, седум дена во неделата

Советодавната служба за палијативна нега е финансирана од Министерството за здравје, ја води Royal Melbourne Hospital и е поддржана од Викториската влада.

За да ја добиете оваа публикација во достапен формат телефонирајте на 1800 360 000, користејќи ја Националната служба за пренос на 13 36 77 ако е потребно, или пратете порака по електронска пошта на [<advice@pcas.org.au>](mailto:advice@pcas.org.au)

Одобрила и издала Викториската влада,
1 Treasury Place, Мелбурн.

© Држава Викторија, Мај 2021 (2006731)
ISBN 978-1-76096-166-4 (Печатено издание)

Палијативна нега

Советодавна служба

1800 360 000

Од 7 наутро до 10 навечер, седум дена во неделата

За секого секаде во Викторија

Цел на палијативната нега е да го подобри квалитетот на животот на луѓето и семејствата со болест што го ограничува траењето на животот.

Оваа советодавна служба е за секого во Викторија.

Дали имате болест што го ограничува траењето на животот?

Дали сте негувател, член на семејството, пријател или сосед на неког со болест што го ограничува траењето на животот?

Ние може да помогнеме за прашања како што се:

- Како палијативната нега може да му помогне на лицето на кое му давам поддршка?
- Каде може да најдам информации за тоа што значи да се биде негувател?
- Како да ја најдам вистинската служба за палијативна нега?
- Што може да направам за да си ги намалам болките? Мачнината? Немањето здив?
- На што треба да мислам и што да планирам?
- Како да разговарам за палијативната нега со мојот давател на здравствена нега?

Дали сте доктор, медицинска сестра или давател на здравствени услуги кој негува неког со болест што го ограничува траењето на животот?

Наша медицинска сестра специјализирана за палијативна нега или доктор може да укаже помош за прашања како што се:

- Справување со симптоми
- Препишување лекови
- Претворање на лекови од орална форма во инјекции
- Постојана поткожна инфузија (syringe drivers)
- Одлучување и планирање на идната нега

Ние не можеме да издаваме рецепти или упати, немаме пристап до медицинска документација и не сме замена за негата укажана од локални даватели на здравствена нега.

1800 360 000

Од 7 наутро до 10 навечер, седум дена во неделата

БЕСПЛАТНО И ВО ДОВЕРБА
www.pcas.org.au